



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 18 мај 1983

Окопје

Број 15

Год. XXXIX

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 45 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

208.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за изградба на инвестициони објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 28 април 1983 година.

Бр. 08-1230

28 април 1983 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат изградбата и реконструкцијата на инвестиционите објекти.

Одредбите на овој закон се применуваат на изградбата на сите инвестициони објекти, доколку со овој или со посебен закон поинаку не е определено.

Член 2

Изградбата на објектите во сопственост на граѓаните ја уредува општината.

При изградбата на објектите во сопственост на граѓаните се применуваат технички прописи и стандарди што се однесуваат на изградбата на инвестиционите објекти.

Член 3

Под изградба на инвестициони објекти, во смисла на овој закон, се сметаат претходните и подготвителните работи, изработката на инвестиционо-техничката документација, градењето, монтажата и испробувањето на опремата и инсталациите.

Член 4

Како инвестиционен објект во смисла на овој закон се смета градежниот објект или градежниот објект со вградени уреди, постројки и опрема што ѝ служат на намената на инвестиционото вложување и за заштита и унапредување на човековата околина.

Како градење на инвестиционен објект, во смисла на овој закон, се смета изведувањето на градежни работи, вградувањето и монтажата на уреди, постројки и опрема, изведувањето на за-

вршно-инсталатерските работи и вршењето на сите дејства за испробување на опремата и инсталациите за воспоставување на предвидениот технолошки процес.

Како реконструкција на инвестиционен објект, во смисла на овој закон, се смета изведувањето на оние работи со кои се менуваат конструктивните елементи или се изведуваат други работи што можат да бидат од влијание за стабилноста на објектот, односно неговите делови или ако со тие работи се менуваат условите врз основа на кои е издадено одобрението за градење и е изграден инвестиционен објект што се реконструира.

Како реконструкција, во смисла на овој закон, не се сметаат работите што се изведуваат заради замена на уреди, постројки и опрема, ако тие работи се изведуваат според условите утврдени во даденото одобрение за градење на инвестициониот објект.

Како претходни работи, во смисла на овој закон, се сметаат студиите, истражувањата, изработката на идејни решенија, изработката на инвестициона програма, собирањето на податоци за проектирање и други работи и објекти што служат за подготвување на документација врз основа на која може да се донесе одлука за изградба на инвестиционен објект.

Како подготвителни работи, во смисла на овој закон, се сметаат работите и објектите од привремен карактер што е потребно да се изведат односно изградат заради изградба на инвестиционен објект, пред почетокот или во текот на неговото градење.

Член 5

Инвестиционен објект се гради по барање од инвеститорот, а може да се гради и непосредно за пазарот.

Член 6

За изградбата на инвестиционен објект одлучува инвеститорот.

Член 7

При одлучувањето за изградбата на инвестиционен објект и при вршењето на другите дејства во врска со таа изградба во текот на изградбата и употребата на објектот, инвеститорот е должен да се грижи за економската и општествената оправданост и целесообразност на инвестициониот објект, за заштитата и унапредувањето на човековата околина.

Член 8

Кон градење на инвестиционен објект може да се пристапи откако од надлежниот орган ќе се добие одобрение за градење, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Член 9

Користењето на изградениот инвестиционен објект се врши по добивање на одобрение за употреба. Одобрението за употреба се издава по извршениот технички преглед на објектот.

Член 10

Одредбите на овој закон не се применуваат на инвестиционите објекти што се изградени и работите што се изведени пред или за време на елементарни непогоди или на други непредвидени настани за спречување на нивното дејство, како и заради непосредно отстранување на штетните пос-

ледици од тие непогоди или настани. Инвестиционите објекти и извршените работи можат да останат како постојани објекти и по престанокот на настаните што го предизвикале нивното градење, односно изведување ако имаат подолготрајна употребна вредност и ако се во согласност со урбанистичкиот план, односно ако можат да бидат усогласени со урбанистичкиот план и доколку се добије одобрение за употреба од органот на управата надлежен за работите на градежништвото.

Член 11

Надзор во поглед на примената на одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на него, вршат органите надлежни за работите на соодветната инспекција.

II. ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА И ОДЛУКА ЗА ИЗГРАДБА

Член 12

Пред донесување на одлука за изградба на инвестиционен објект се изготвува инвестициона програма.

За изградба на инвестициониот објект се изработува, по правило, една инвестициона програма, а можат да се изработат инвестициони програми и за делови на инвестициониот објект што претставуваат економско техничка целина и како такви можат самостојно да се користат, ако изградбата на инвестициониот објект се предвидува по делови.

Член 13

Според природата на инвестициониот објект, инвестиционата програма, по правило, содржи опис на инвестициониот објект со податоци за неговата намена, капацитетот, програмата за производство, односно експлоатација, вклопеноста на инвестициониот објект во просторниот односно урбанистичкиот план и неговата усогласеност со водостопанската, енергетската, сообраќајната основа со потребите на општинарската одбрана и другите основи за соодветното подрачје, анализа на условите за изградба и експлоатација на инвестициониот објект, анализа на суровинската основа и пласманот на готовите производи на домашниот и странскиот пазар, анализа на цените на домашниот и странскиот пазар, приказ на основната технолошко-производствена односно експлоатациона концепција, анализа на внатрешниот и надворешниот транспорт со можност за примена и користење на интегралниот транспорт, анализа на условите за заштита при работата, заштита од пожар, од поплави, заштита и унапредување на човековата околина, како и неопходни мерки за заштита и работа во услови на војна.

Со инвестиционата програма се утврдуваат и: кадровските потреби за експлоатација на инвестициониот објект, научно-истражувачката и развојната дејност, карактеристиките и вредноста на градежните објекти, опремата, постројките, монтажа и вредноста на основачките вложувања, потребните обртни средства, изворите на финансиските средства, рентабилноста со основните економски показатели — ефекти, времетраењето на изградбата и почетокот на експлоатацијата.

Ако инвестициониот објект е од таква природа што со своето постоење, употреба или дејност која во него ќе се врши ќе нанесува или може да нанесе штета на луѓето, материјалите и други добра, како и на околината и како таков наложува потреба од набљудување и известување, во инвестиционата програма ќе се предвиди изведување на соодветни технички уреди и воспоставување на соодветни стручни служби, со што штетата ќе се сведе на најмала мера.

Ако инвестициониите објекти се изградуваат на подрачје изложено на природни непогоди (земјотресно или плавно подрачје, земјиште склоно кон лизгање и сл.), со инвестиционата програма се ут-

врдуваат условите за изградба на тоа подрачје врз основа на претходно извршени студии и истражувања како и мерките и средствата за заштита на објектот.

Во зависност од природата на инвестициониот објект инвестиционата програма содржи технички податоци и подлоги со кои се обезбедува внатрешното и надворешното ликовно обликување и просторно естетско сообразување на објектот со околината.

Член 14

Одлука за изградба на инвестиционен објект донесува инвеститорот врз основа на инвестициона програма и инвестиционо-техничка документација или само врз основа на инвестициона програма.

Со одлука од став 1 на овој член се определува објектот што е предмет на инвестиционата изградба и пошироката локација каде ќе се гради, изворите и висината на финансиските средства потребни за изградба на инвестиционен објект или за изградба на одделни делови на тој објект што претставуваат економско-техничка целина ако се предвидува изградбата на инвестиционен објект по делови, средства за образование на кадрите потребни за експлоатација на инвестициониот објект и за организирање на потребни научни истражувања, како и обртните средства утврдени со инвестиционата програма, начинот на обезбедување на средства и роковите за извршување на одделни фази од изградбата и рокот во кој објектот ќе се стави на употреба.

Ако одлуката од став 1 на овој член се донесува врз основа на инвестициона програма и инвестиционо-техничка документација, изработката на таа документација се смета како претходна работа, во смисла на овој закон.

Член 15

Пред донесувањето на одлуката за изградба инвеститорот е должен да изврши ревизија на инвестиционата програма. Инвеститорот може ревизијата на инвестиционата програма да ја изврши преку стручна комисија што тој ја формира или може со договор да ја довери на организација на здружениот труд регистрирана за изработка на ваков вид документација, односно на организација на здружениот труд која врши соодветна стопанска дејност во која спаѓа инвестициониот објект, која не учествувала во изготвувањето на инвестиционата програма.

Со ревизијата се проверува техничко-технолошката и општествено-економската оправданост на инвестициониот објект.

За извршената ревизија се поднесува извештај и истиот се смета за составен дел на инвестиционата програма.

Член 16

Инвестиционата програма инвеститорот ја извршува самостојно или со договор нејзиното извршување го доверува на организација на здружениот труд регистрирана за овој вид работа.

За остварувањето на предвидените параметри со инвестиционата програма, особено по однос на износот на финансиските средства, роковите на изградбата, остварувањето на производниот капацитет и технологија, одговара инвеститорот.

Правата, обврските и одговорноста за реализацијата на инвестиционата програма инвеститорот ги уредува со општи акти. Со општиот акт инвеститорот ја утврдува и единствената одговорност на стручните лица задолжени за реализација на предвидените параметри со инвестиционата програма.

Кога извршувањето на стручните инвеститорски работи се отстапува на друга организација на здружениот труд, правата, обврските и одговорноста се утврдуваат со договор меѓу инвеститорот и соодветната организација на здружениот труд.

III. ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 17

Кон градење на инвестиционен објект може да се пристапи кога ќе се добие одобрение за градење и кога ќе се обезбедат финансиски средства за тоа градење.

Член 18

Инвестиционен објект може да се гради само според инвестиционо-техничката документација.

Инвестиционо-техничката документација е елаборат во кој технички се разработува технолошко-производствената односно експлоатационата концепција на инвестициониот објект и се утврдуваат технички решенија за неговата изградба.

Член 19

Техничките решенија во инвестиционо-техничката документација мораат да бидат во согласност со техничките прописи, со нормативите и со задолжителните стандарди, со резултатите на истражувачките работи, на испитувањата, на други студии, како и со намената и со технолошката, односно експлоатационата и економската концепција на инвестициониот објект утврдени со инвестиционата програма.

Член 20

Инвестиционо-техничката документација за изградба на инвестициони објекти на определено земјиште се изработува во согласност со урбанистичките односно просторните планови, со водостопанските, сообраќајните, енергетските услови, со потребите на општонародната одбрана и други услови.

Член 21

Ако инвестициониот објект се гради со вградување на елементи или делови што се фабрички произведени, инвестиционо-техничката документација од член 27 точка 1 на овој закон не мора да го содржи оној дел на техничката документација врз основа на кој се произведени тие елементи, односно делови.

Член 22

Ако се врши само вградување и монтажа на уреди, постројки или опрема, како инвестиционо-техничката документација се смета документацијата со која се определува начинот на вградување и монтажа на уредите, постројките или опремата, противпожарната заштита, заштитата при работа и заштитата на човековата околина.

Член 23

За вградените фабрички изработени градежни елементи, уреди, постројки или опрема за доказ на нивната стабилност, техничка сигурност и квалитет, испорачателот е должен да даде соодветни уверенија или атести.

Член 24

Ако се градат повеќе инвестициони објекти според иста инвестиционо-техничката документација, кон инвестиционо-техничката документација за градење на тие објекти се прилага и техничка документација со која тие објекти се приспособуваат кон нивните локации.

Член 25

Пред покренување на постапката за добивање на одобрение за градење инвеститорот е должен да изврши ревизија на инвестиционо-техничката документација според која ќе се градат објектите. Инвеститорот може да ги определи помошните и помалите објекти за кои не треба да се врши ревизија на инвестиционо-техничката документација.

Со ревизијата на инвестиционо-техничката документација се оценуваат од техничко-економски аспект дадените проектни решенија.

Ревизијата се врши од организацијата на здружениот труд регистрирана за проектирање или изведување таков вид објекти или од комисија од овластени стручни лица, што ја определува односно формира инвеститорот.

Член 26

Одобрение за градење издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Постапката за издавање одобрение за градење е итна.

Член 27

Инвеститорот кон барањето за одобрение за градење е должен да поднесе:

- 1) инвестиционо-техничка документација,
- 2) решение за локација од надлежниот орган дека предвидената изградба е во согласност со просторниот и урбанистичкиот план и решение за урбанистичка согласност дека инвестиционо-техничката документација е изработена во согласност со издаденото решение за локација на објектот,
- 3) водостопанска согласност од надлежниот орган, ако инвестициониот објект зависи од режимот на водите или е од влијание за тој режим,
- 4) согласност на органот на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските, ако инвестициониот објект може да има влијание врз обезбеденоста и правилното функционирање на сообраќајот или на езерската, речната, каналската и воздушната пловидба, или врз телекомуникационите врски,
- 5) барање односно согласност од сојузниот секретаријат за народна одбрана во случаите утврдени во член 44 став 2 и член 46 ставови 1 и 2 од Законот за општонародна одбрана („Службен лист на СФРЈ“ бр. 21/82),
- 6) санитарна согласност од надлежниот орган за објектите со чија изградба и користење може да се загади или да се нанесе штета на човековата животна околина и работна средина,
- 7) согласност од органот на управата надлежен за заштита при работа ако инвестициониот објект е наменет за работа на работниците,
- 8) согласност од надлежниот орган за противпожарна заштита,
- 9) доказ за правото на користење или за правото за службеност на земјиштето на кое ќе се гради инвестициониот објект,
- 10) енергетска согласност од надлежниот орган,
- 11) доказ од Службата на општественото книговодство дека инвеститорот има обезбедено средства и
- 12) согласност на други заинтересирани органи, ако тоа е предвидено со посебни прописи.

Член 28

Со одобрението за градење се определува рокот за започнување на градбата.

Рокот од став 1 на овој член не може да биде пократок од шест месеци, ниту подолг од две години.

Член 29

Одобрението за градење се дава за градење на целиот инвестиционен објект или за дел од објектот доколку инвестициониот објект се гради по делови.

Член 30

Одобрение за градење на инвестиционен објект врз основа на инвестиционо-техничка документација изработена во странство, може да се даде откако ќе се изврши техничка контрола на таа документација.

Техничка контрола од став 1 на овој член можат да вршат организациите регистрирани за изработка на соодветен вид инвестиционо-техничка документација, на начин и под условите пропишани со одредбите на овој закон.

Член 31

Органот надлежен за давање на одобрение за градење и инвеститорот, односно органот или организацијата врз кои е пренесено правото за користење на инвестициониот објект, се должни да

чуваат по еден комплетен примерок од инвестиционо-техничката документација врз основа на која е изграден инвестициониот објект со сите нејзини изменувања и дополнувања.

Член 32

Инвеститорот односно корисникот е должен да ја чува инвестиционо-техничката документација додека постои објектот.

Органот што го издал одобрението за градење, инвестиционо-техничката документација ја чува најмалку три години, сметано од денот на издавањето на одобрението за употреба на изградениот објект, а потоа му ја враќа на инвеститорот.

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво ќе го пропише начинот на обновување и дополнување на инвестиционо-техничката документација, како и условите за нејзино чување.

Член 33

Подготвителните работи за изградба на инвестиционен објект, се изведуваат врз основа на одобрението за градење на тој објект или врз основа на посебно одобрение за изведување само на тие работи.

Посебно одобрение за изведување на подготвителните работи се дава ако обемот на овие работи бара нивното изведување да започне пред добивањето на одобрението за градење на инвестициониот објект или негов дел.

Посебно одобрение за градење мора да се прибави и за градење на објекти што во смисла на овој закон се сметаат како претходни или подготвителни работи, ако со градењето или користењето на тие објекти можат да се предизвикаат промени на режимот на водите, опасност по живот или здравјето на луѓето или во безбедноста на сообраќајот, соседните објекти или околината, или ако тие објекти можат да се градат само под определени урбанистички, технички и други пропишани услови.

Член 34

Одобрение за градење на објекти од општ интерес за Републиката издава Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво, доколку со закон поинаку не е определено.

Член 35

Објекти од општ интерес за Републиката се:

1. Хидроелектрични и термоелектрични центри со моќност над 10 мегавати;
2. Далноводи и трафостаници со напон од 110 и повеќе киловолти;
3. Автопатишта, магистрални и регионални патишта и објектите на нив;
4. Железнички пруги и жичари за јавен сообраќај;
5. Аеродром со придружните објекти;
6. Регулации и зафати на реките: Вардар, Лепенец, Треска, Пчиња, Брегалница, Црна Река, Струмица, Црн Дрим, Радика и Елешка, и брани за акумулација на другите реки и водотеци, чие набљудување е задолжително според постојните прописи;
7. Хидромелиоративни системи со површина над 3.000 хектари кои како систем претставуваат една целина и условуваат зафат на повеќе од еден метар кубен во секунда;
8. Нови индустриски објекти со вкупна инвестициона вредност на основните средства над 500.000.000 динари и рудници со подземна експлоатација;
9. Нуклеарни објекти;
10. Складишта за течни горива со капацитет над 1.000 тони;
11. Складишта и ладилници за прехранбени и други материјални резерви со капацитет поголем од 5.000 тони;
12. Бензиски пумпи на автопатиштата, магистралните и регионалните патишта;

13. Гасоводи, нафтоводи и рафинерии;
14. Складишта за течен земен гас поголеми од 300 тони;

15. Транзитни, главни и јазелни телефонски и телеграфски центри и спојни линии што ги поврзуваат;

16. Уреди на јавни радиостаници со моќност на зрачење повеќе од 1.000 вати и јавни телевизиски предаватели;

17. Регионални водоводи;

18. Објекти за пречистување на отпадни води за кои водостопанска согласност издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на водостопанството и

19. Засолништа за посебна намена и зајакната заштита со капацитет поголем од 300 лица.

Член 36

Изведувачката организација е должна на органот што го издал одобрението за градење да му го пријави денот на започнувањето на работите за градење на инвестициониот објект, и тоа најмалку осум дена пред нивниот почеток.

Доколку природата на инвестициониот објект е таква што со неговото изведување можат да се добијат податоци од интерес за геолошко-рударски цели, инвеститорот е должен започнувањето на градбата да го пријави и до надлежниот орган за рударство.

Член 37

Пред издавањето на одобрение за градење на особено сложени или специфични инвестициони објекти се врши техничка контрола на инвестиционо-техничката документација.

Член 38

Како особено сложени или специфични инвестициони објекти односно работи, во смисла на член 37 од овој закон, се сметаат:

1. Брани со прибрански објекти чие набљудување со посебни прописи е задолжително;
2. Мостови и вијадукти со еден или повеќе отвори ако еден од отворите има поголем распон од 30 метри;
3. Хали и сали со едно или повеќе полиња ако едното поле е со распон поголем од 30 метри;
4. Објекти за јавна намена (училишта, болници, угостителски и трговски објекти, објекти наменети за културно-забавни, спортски и други јавни собири, со корисна површина поголема од 4.000 м² или со поголема висина од 8 ката) и објекти на телефонски и телеграфски центри;
5. Станбени згради над 10 ката;
6. Стадиони со изградени гледалишта;
7. Нуклеарни објекти;
8. Рафинерии за нафта;
9. Резервоари за течни горива и хемиски средства со капацитет поголем од 8.000 м³;
10. Опаи и кули повисоки од 80 метри;
11. Металуршки објекти и постројки;
12. Хидроелектрични и термоелектрични центри со моќност над 10 мегавати;
13. Сепарации, сушари и брикетари за јаглен;
14. Силоси над 8.000 тони;
15. Топлани со капацитет за производство на топлина поголема од 100 гига џули на час;
16. Тунели при хидротехничките објекти, метроа и слични објекти под земја;
17. Гасоводи и нафтоводи;
18. Далноводи и трансформаторски станици за 110 киловолтен напон и за повисок напон;
19. Аеродроми за јавен сообраќај;
20. Насипи за одбрана од поплави;
21. Главни доводи за вода со пречник поголем од 1 метар;
22. Автопатишта и магистрални патишта;
23. Железници и жичари за јавен сообраќај;
24. Пречистителни станици за отпадни води за градовите со повеќе од 10.000 жители и
25. Засолништа за зајакната заштита, за основна заштита со капацитет од 50 и повеќе лица.

Член 39

Со техничката контрола на инвестиционо-техничката документација особено се утврдува: дали постојат докази за стабилност на објектот и дали објектот е проектиран согласно со постојните технички прописи, нормативи и стандарди, дали се предвидени мерки за заштита од пожар, за заштита на животот и здравјето на луѓето, сообраќајот, опремата и соседните објекти, како и дали се преземени нужните мерки со кои ќе се спречи, односно сведе на најмала мера штетата што инвестициониот објект ќе ја причини на човековата околина и соседните објекти со своето постоење.

Техничка контрола врши стручна организација регистрирана за изработка на соодветен вид инвестиционо-техничка документација, што ја одредува инвеститорот.

Работниците кои ќе вршат техничка контрола на инвестиционо-техничката документација мораат да бидат овластени дипломирани инженери од соодветната струка.

Организацијата што ја изработила инвестиционо-техничката документација не може да ја врши техничката контрола утврдена со овој член.

Организацијата по извршената техничка контрола, со записник утврдува дали инвестиционо-техничката документација ги исполнува условите од став 1 на овој член.

Одобрение за градење не може да се издаде ако инвестиционо-техничката документација не ги исполнува пропишаните услови.

IV. ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА ИЗГРАДЕНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ

Член 40

За употреба на инвестициониот објект по неговото изградување се врши технички преглед за утврдување на неговата техничка исправност.

Техничкиот преглед на инвестициониот објект опфаќа, според природата на инвестициониот објект преглед на градежните работи, на инсталациите, на опремата и постројките.

Член 41

Со техничкиот преглед се утврдува дали инвестициониот објект е изграден во согласност со инвестиционо-техничката документација за стабилноста на објектот, за безбедноста во поглед на пожар, поплава, безбедноста на животот и здравјето на луѓето на сообраќајот и соседните објекти, и дали објектот е изграден во согласност со прописите, нормативите и стандардите, со условите утврдени со решението за локација за изградба на инвестициони објекти на определено земјиште и со решението за урбанистичка согласност на проектот на градежниот дел на објектот, како и дали се преземени пропишаните мерки со кои ќе се спречи односно сведе на најмала мера штетата што инвестициониот објект со своето постоење, односно користење може да и ја нанесува на човековата околина.

Член 42

Техничкиот преглед го врши органот што го издал одобрението за градење, по барање на инвеститорот или изведувачот.

Врз основа на записникот за извршениот технички преглед, органот од став 1 на овој член донесува решение за употреба на инвестициониот објект.

Решението за употреба на изградениот инвестиционен објект може да се услови со претходно отстранување на објектите што се изградени како претходни или подготвителни работи.

Постапката за издавање на решение за употреба е итна.

Член 43

Техничкиот преглед на изградениот инвестиционен објект органот од член 42 на овој закон го врши преку комисија што ја формира

Собранието на општината може вршењето на техничкиот преглед да го повери на организација на здружениот труд која е регистрирана за изработка на соодветен вид на техничка документација.

Во комисијата за технички преглед се определува лице кое ги исполнува условите пропишани со овој закон за изработка на инвестиционо-техничка документација за објекти за кои се врши технички преглед.

Во комисијата за технички преглед не може да се определи лице вработено кај инвеститорот, односно во организација која ја изработила инвестиционо-техничката документација или била изведувач на работите, лице кое вршело стручен надзор над изградбата на објектот, ниту лице кое врши надзор над примената на овој закон.

Во комисијата за технички преглед како членови на комисијата учествуваат и претставници на органи и организации одредени со посебни прописи, како и претставници на други заинтересирани органи и организации, ако тоа е потребно.

Претставниците на овие организации по извршениот увид составуваат писмен извештај со мислење дали објектот, односно работите можат да се стават во употреба.

Инвеститорот по исклучок може од органите и организациите наведени во став 5 на овој член да прибави писмено мислење и да го приложи кон барањето за технички преглед.

Член 44

Ако при техничкиот преглед се утврди дека недостатците на изградениот инвестиционен објект не можат да се отстранат, односно дека претставуваат опасност по стабилноста на објектот, по животот или здравјето на луѓето, по сообраќајот или соседните објекти, органот надлежен за издавање на решение за употреба ќе донесе решение да се урне односно да се отстрани инвестициониот објект.

Член 45

Против решението за употреба можат да изјават жалба покрај инвеститорот и изведувачите на работите.

Жалбата не го запира извршувањето на решението на првостепениот орган во случаите утврдени со член 44 од овој закон.

Член 46

Трошоците за вршење на редовен технички преглед паѓаат на товар на инвеститорот.

По исклучок, трошоците за вршење на дополнителен преглед паѓаат на товар на изведувачот, ако до тоа дошло по негова вина.

Член 47

На членовите на комисијата им се надоместуваат патните, дневните трошоци и загубената заработувачка.

Член 48

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво ќе донесе поблиски прописи за начинот на вршење технички прегледи.

V. ИЗРАБОТКА НА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА И НА ИНВЕСТИЦИОНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 49

Изработката на инвестициона програма инвеститорот може да ја отстапи на организација на здружениот труд која е регистрирана за изработка на инвестициони програми за соодветен вид објекти.

Организација на здружениот труд може да се регистрира за изработка на инвестициони програми, ако за изработка на секој дел од инвестиционата програма има вработено најмалку по две овластени лица со висока стручна подготовка од соодветна струка, односно насока.

Инвестициона програма може и без упис во судски регистар да изработува инвеститор за свои потреби, ако ги исполнува условите во поглед на стручните кадри од став 2 на овој член.

Лицата кои учествуваат во изработката на инвестиционата програма задолжително на истата се потпишуваат.

Член 50

Изработката на инвестиционо-техничката документација инвеститорот може да ја довери на организација што е регистрирана за изработка на таква документација.

Организација на здружениот труд може да се регистрира за изработка на инвестиционо-техничка документација ако освен пропишаните услови со општите прописи, има вработено најмалку по два овластени проектанти за изработка на соодветен вид инвестиционо-техничка документација од соодветната струка односно насока (архитектонска, градежна, електро, машинска, технолошка и др.).

Член 51

По исклучок од одредбите на член 50 став 1 од овој закон за помали и други објекти односно работи, инвестиционо-техничка документација може, без запишување во судски регистар, да изработува и инвеститор сам за свои потреби доколку ги исполнува условите пропишани со овој закон.

Како помали објекти во смисла на став 1 од овој член се сметаат објектите со вообичаени технички и конструктивни решенија, со наједноставни статички системи на конструкцијата и со можноста за примена на вообичаени едноставни методи на изведување за кои не се предвидуваат посебни мерки за заштита на луѓето, објектот, опремата, како и на околните објекти и сообраќајот.

Како други објекти односно работи, во смисла на став 1 од овој член, се смета се она што е непосредно сврзано со основните дејности на инвеститорот и технолошкиот процес во производството.

Член 52

Инвестиционо-техничка документација може да изработува и граѓанин за објект за свои потреби ако има за тоа соодветна стручна подготовка.

Член 53

Организацијата што изработува инвестиционо-техничка документација е должна, при изработката на таа документација:

1) да се придржува кон одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него, кон условите утврдени со решението за определена локација, како и кон техничките прописи, нормативите и стандардите, чија примена е задолжителна при изработката на определен вид инвестиционо-техничка документација, како и кон другите прописи што се однесуваат за изградбата и експлоатацијата на определен инвестиционен објект, и да ги предвиди мерките пропишани за заштита при работа, за заштита од пожар, за заштита на воздухот, водата и земјиштето од загадување, за заштита од воени разурнувања, од елементарни непогоди и други вонредни настани, како и други потребни мерки,

2) да применува рационални технички решенија и да ги обезбеди основните економско-технички услови што ќе ги утврди инвеститорот со инвестиционата програма или на друг начин,

3) да предвиди вградување на материјали, уреди, постројки и опрема од соодветен квалитет, како и нивно испитување, ако тоа е потребно,

4) да предвиди мерки за заштита на инвестициониот објект што ќе се изгради на земјотресно или плавно подрачје или на земјиште склоно на лизгање, како и мерки што се од интерес за национална одбрана и

5) да изврши внатрешна контрола на исправноста на техничките решенија, сметковната точност и потполноста на инвестиционо-техничката

документација и дали инвестиционо-техничката документација е изработена во согласност со одредбите на овој член.

Организацијата што ја изработила инвестиционо-техничката документација потврдува дека ја извршила внатрешната контрола на таа документација во смисла на одредбата од точка 5 на став 1 од овој член.

Одредбите од став 1 точки 1, 3 и 4 на овој член се однесуваат и на граѓанинот што изработува инвестиционо-техничка документација во смисла на член 52 од овој закон.

Член 54

Обврските утврдени со член 53 од овој закон се однесуваат и за инвеститорот кога сам за свои потреби изработува инвестиционо-техничка документација.

Член 55

Инвестиционо-техничката документација треба да овозможи нормално и безбедно градење, користење и одржување на објектите, сообраќајниците и земјиштето.

Инвестиционо-техничката документација опфаќа еден или повеќе проекти во зависност од видот на објектот, и тоа: проект за технолошкиот процес, проект за градежниот дел, проект за инсталациите, проект за монтажа на уредите и опремата, проект за внатрешен и надворешен транспорт со можност за примена и користење на интегралниот транспорт, сообраќаен проект, проект за противпожарна заштита, проект за заштита при работа, проект за засолниште, а според природата на објектот и проект за заштита и унапредување на човековата околина, уредување на дворот, водоснабдувањето, испуштањето и пречистувањето на отпадните води, заштитата од воени дејства и друго.

Проектите на објектите содржат:

— список на прилози врз основа на кои е извршено проектирањето и список на применетите технички прописи, нормативи и стандарди,

— неопходна документација и подлоги од претходно извршените истражувачки и други работи за изработка на проектите,

— техничко образложение и технички опис на технолошкиот процес во наведената опрема и уреди и нивните карактеристики, на градежниот дел, на инсталациите, на сите видови заштитни мерки и друго,

— шеми на технолошкиот процес, со габаритите, ознаките и спецификацијата на опремата,

— ситуации, цртежи, спецификации, предмери и пресметки со опис на работите,

— неопходни пресметувања (статички, динамички, хидраулични, хидролошки, енергетски, термодинамички, за термички и звучни изолации и друго),

— подлоги, податоци и документација која ќе им овозможи на изведувачите на градежните и монтажните работи, добавувачите на уредите и опремата, да дадат понуди за преземање работи на изградбата на објектот,

— цртежи и детали со опис за извршување на работите при градењето на објектот,

— подлоги за документирање на изведените работи и сите измени и дополнувања на проектите за градење што се внесуваат во текот на градбата,

— друга документација пропишана со општи и технички нормативи.

Покрај деловите за содржината на инвестиционо-техничката документација утврдени со ставовите 2 и 3 на овој член со договор помеѓу инвеститорот и проектантската организација, се утврдуваат и други составни делови на содржината.

Член 56

Условите во поглед на стручната подготовка и работното искуство што мораат да ги имаат лица-

та што изработуваат определен вид инвестиционо-техничка документација, ги утврдува организацијата на здружениот труд доколку со овој закон поинаку не е определено.

Член 57

Инвестиционо-техничка документација, односно одделни проекти и делови од нив ги потпишуваат овластени проектант кои раководат со нивната изработка и лицата кои учествуваат во изработката.

Овластен проектант за изработка на инвестиционо-техничка документација може да биде лице кое има соодветна висока, виша или средна стручна подготовка, најмалку две години работно искуство во структурата, односно насоката и оценка за работната способност од организацијата на здружениот труд.

Овластен проектант за дел од инвестиционо-техничка документација што се однесува на стабилноста на објектот, може да биде лице кое покрај условите од став 2 на овој член има висока стручна подготовка, најмалку три години работно искуство во структурата, односно насоката по дипломирањето.

Овластен проектант за одделни работи од став 3 на овој член може да биде лице кое покрај условите од став 2 на овој член има виша стручна подготовка и 5 години работно искуство односно средна стручна подготовка и 6 години работно искуство во структурата, односно насоката по дипломирањето.

Одделните работи и делови на инвестиционо-техничката документација за лицата — овластени проектант од ставовите 2, 3 и 4 на овој член ги определува основната организација на здружениот труд.

Уверението за овластен проектант за изработка на инвестиционо-техничка документација го издава републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво, врз основа на предлог на организацијата на здружениот труд во која лицето е вработено.

Член 58

Инвестиционо-техничка документација за објектите односно работите од член 38 на овој закон можат да изработуваат лица што имаат висока стручна подготовка, најмалку 5 години поминати на работа во структурата, односно насоката во која спаѓа изработката на инвестиционо-техничка документација и положен посебен стручен испит.

Организација на здружениот труд може да се регистрира за изработка на инвестиционо-техничка документација од став 1 на овој член, ако освен пропишаните услови со општите прописи има вработено најмалку три овластени проектант за изработка на соодветен вид на инвестиционо-техничка документација од соодветната струка, односно насока (архитектонска, градежна, електро, машинска, технолошка и др.) со работно искуство повеќе од 5 години.

Член 59

Посебниот стручен испит се полага во соодветна високообразовна организација — факултет (градежен, архитектонски, електротехнички, машински, технолошки и други) пред комисија од 5 члена, составена од научни и стручни работници.

Член 60

Посебниот стручен испит од член 58 на овој закон се полага според програмите што ги донесува Самоуправната интересна заедница за насочено образование.

Трошоците за полагање на посебниот стручен испит ги поднесува работната организација која го упатува кандидатот за полагање на испит.

Со посебниот стручен испит се проверува стекнатото работно искуство и познавањето на општите и техничките прописи за проектирање и изградба на инвестиционите објекти и делови на овие објекти.

Член 61

За помали и други работи инвеститорот сам за свои потреби може, без запишување во регистарот, да изработува инвестиционо-техничка документација под услов да има вработено најмалку две стручни лица со висока, виша или средна стручна подготовка од структурата, односно насоката во која спаѓа изработката на инвестиционо-техничката документација. Лицето со висока стручна подготовка треба да има најмалку две години работно искуство во структурата, лицето со виша стручна подготовка 4 години и со средна стручна подготовка најмалку 6 години работно искуство.

Член 62

Инвеститорот може да распише конкурс за идејно решение на инвестициониот објект.

На конкурсот што ќе го распише инвеститорот за идејно решение на инвестиционите објекти може да учествува секое лице, без оглед на неговата стручна подготовка.

Член 63

Инвеститорот и организацијата на која и се отстапува изработката на инвестиционата програма односно инвестиционо-техничката документација склучуваат писмен договор, во кој ги утврдуваат своите меѓусебни права и обврски.

Ако изработката на инвестиционо-техничка документација се отстапува заедно со изградбата на инвестициониот објект со договорот за изградба на инвестиционите објекти може да се опфати и изработката на документацијата, во кој посебно е искажан износот на средствата за градење, а посебно за изработка на документацијата.

Член 64

За недостатоците и неправилностите во инвестиционата програма односно во инвестиционо-техничката документација, организацијата што ја изработила таа програма, односно документација е должна на инвеститорот да му ја надомести штетата, ако до тие недостатоци односно неправилности дошло по нејзина вина.

Одредбите од став 1 на овој член соодветно се применуваат и на изработката на документациите што се сметаат како претходни или подготвителни работи за изработка на инвестиционо-техничка документација врз основа на која се гради инвестициониот објект (документација за геомеханичките истражувања, за квалитетот на материјалот, конструкциите и др.).

VI. ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА СТАНБЕНИ И СТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ

Член 65

Изработка на проекти на станбени и стопански објекти во сопственост на граѓани може да врши организација на здружениот труд која покрај општите услови утврдени со закон има најмалку едно овластено лице за изработка на соодветен вид на проекти (градежни, машински, електро и др.).

Член 66

Изработка на проекти за станбени и стопански објекти во сопственост на граѓани можат да вршат и работни луѓе кои со личен труд, самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност, ако покрај општите услови ги исполнуваат и следниве услови:

1. Да имаат најмалку средна стручна подготовка за структурата во која спаѓа изработката на проекти за соодветниот вид објекти и овластување за проектирање и најмалку 6 години работно искуство во структурата, а за лицата со виша и висока стручна подготовка најмалку 4 односно 2 години работно искуство и овластување за проектирање;

2. Да не се во работен однос и да не вршат друга самостојна дејност и

3. Со правосилна судска одлука да не им е забрането вршењето на оваа дејност.

Член 67

Одобрението за вршење на дејност од член 66 на овој закон го издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото на чие подрачје лицето има живеалиште.

Член 68

За вршење на дејноста од член 66 на овој закон може да се користи дополнителен труд на три лица.

Член 69

Доколку се утврди дека дејноста се врши спротивно на условите пропишани со овој закон, општинскиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото ќе донесе решение за забрана на вршење на дејноста од член 66 на овој закон.

VII. ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ

Член 70

Градењето на инвестиционен објект може да се отстави само на организација на здружениот труд регистрирана за вршење на дејноста во која спаѓа градењето на таков објект, односно на друга организација која со договор обезбедила деловна соработка со организација регистрирана за вршење на таа дејност.

На организација регистрирана за одредена дејност (градење или друго) можат да и се преотстапат, заедно со работите од нејзината дејност, и работите од други дејности (градежно-занаемтиски, инсталатерски и слично), ако од вкупниот обем на работите што ги презема најмалку 30% спаѓаат во дејноста, односно видот на работите за кои е регистрирана.

Ако одредениот вид на работа од друга дејност е застапена со повеќе од 10% во вкупните работи, тогаш организацијата што ги презела тие работи е должна со претходен договор или со воспоставена долгорочна соработка да го уреди заедничкото учество за извршување на овој вид работа.

Организацијата на здружениот труд од став 1 на овој член може да се регистрира за градење на инвестициони објекти ако има најмалку три стручни лица од соодветна дејност со висока, виша или средна стручна подготовка, од кои едно со овластување и најмалку пет години работно искуство.

Инвеститорот и организацијата на која и се отстапува изградбата на инвестициони објект се должни да склучат писмен договор.

Договорот што не е склучен во писмена форма нема правно дејство.

Договорот од став 5 на овој член, покрај основните елементи според природата на работата, содржи и одредби за рокот за изведување на работите што се предмет на договор, за гарантните рокови, за квалитетот на изведбените работи и за договорената казна.

Гарантен рок за градежните и градежно-занаемтиските работи и инсталациите не може да биде помал од две години. Во овој рок изведувачот е должен на свој трошок да ги отстрани недостатоците што настанале поради некавалитетна изработка или некавалитетен материјал.

Член 71

Инвеститорот може без запишување во судски регистар да гради инвестиционен објект, односно да изведува одделни работи сам за своите потреби ако претметковната вредност не е поголема од 15.000.000 динари и ако има најмалку две стручни лица со висока, виша или средна стручна подготовка од струката, односно насоката во која спаѓа инвестициони објект, односно работата. Стручното лице со висока стручна подготовка е должно да има најмалку две години поминато

на работа во струката, а стручното лице со виша и средна стручна подготовка најмалку четири односно шест години поминати на работа во струката.

Член 72

Со договорот од член 70 на овој закон цената се утврдува за вредноста на целиот инвестиционен објект или за дел кој претставува економско-техничка целина и како таков може самостојно да се користи, или за единица мера на изграден објект (должински метар на објект, квадратен метар на површина на објект, кубен метар на изграден простор на објект и сл.).

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член цената може да се утврди и за единица мера на одделни видови работи.

Член 73

Цените утврдени со договорот не можат да се менуваат.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член инвеститорот, односно изведувачката организација може да бара менување на договорените цени само во случај на вонредни настани кои не можат да се предвидат во времето на склучувањето на договорот, или поради зголемување односно намалување на соодветните цени на пазарот.

Како вонреден настан од став 2 на овој член се сметаат особено:

1) настани од виша сила (како поплава, земјотрес и сл.).

2) мерките пропишани од надлежните органи кои непосредно влијаат врз висината на договорените цени за работите што се предмет на договорот.

3) промените на условите за изведување на работите (во земја или вода), кои според вообичаените методи не можеле да се предвидат при изработката на инвестиционно-техничката документација.

4) исклучително голем скок или пад на цените на пазарот.

Со договорот можат да се предвидат и други случаи, покрај оние од став 2 на овој член, како и други услови под кои може да се бара измена на договорените цени.

Инвеститорот, односно изведувачката организација не може да бара измена на договорената цена поради вонредни настани што настанале по истекот на рокот за исполнување на неговите односно нејзините обврски определени со договорот, освен ако другата страна е одговорна за продолжување на исполнувањето на договорената обврска.

Член 74

Условите во поглед на стручната подготовка и работно искуство што мораат да ги имаат лицата што раководат со градењето на одделни видови објекти или што раководат со изведувањето на одделни видови работи на такви објекти, ги утврдуваат организациите на здружениот труд, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Лицата што раководат со градењето ги определува со решение организацијата на здружениот труд што го гради објектот.

Член 75

Лицето кое раководи со градењето или врши стручен надзор мора да има висока стручна подготовка и 2 години работно искуство, виша стручна подготовка и 4 години работно искуство, средна стручна подготовка и 6 години работно искуство во струката, односно насоката.

Работите за раководење и вршење на стручен надзор, според стручната подготовка, за лицата од став 1 на овој член ги определува организацијата на здружен труд.

Уверение за овластувањето за вршење на работите од став 1 на овој член го издава Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво.

Член 76

За објектите односно работите од член 38 на овој закон лицата кои раководат со градењето на објектот, односно изведувањето на работите и лицата кои вршат стручен надзор мораат да имаат 5 години работно искуство во структурата, односно насоката по дипломирањето и положен посебен стручен испит.

Член 77

Посебниот стручен испит од член 76 на овој закон се полага според програмата што ја донесува самоуправната интересна заедница за насочено образование.

Трошоците за полагање на посебниот стручен испит ги поднесува организацијата која го упатува кандидатот за полагање на испит.

Со посебниот стручен испит се проверува стекнатото работно искуство и познавањето на општите и техничките прописи за проектирање и изградба на инвестиционите објекти и делови од овие објекти.

Член 78

Посебниот стручен испит се полага во соодветна високообразовна организација — факултет (Градежен, Архитектонски, Електротехнички, Машински, Технолошки и др.) пред комисија од пет члена, составена од научни и стручни работници.

Член 79

Отстапувањето на изградбата на инвестиционен објект се врши по пат на конкурс (јавно наддавање), по пат на собирање понуди со претходно одржување конкурс за подобност, или по пат на непосредна спогодба.

Со непосредна спогодба може да се отстапи градење на објекти или изведување на одделни работи на објект:

1. Ако пресметковната вредност на градењето на објектот не преминува 20.000.000 динари, односно ако вредноста на одделни работи не преминува 2.000.000 динари сметано по цени на градењето од 1980 година, а за објекти од интерес за општинската одбрана што ги утврдува надлежниот републички односно општински орган;

2. Ако се во прашање итни интервенции по настапување на елементарни непогоди, земјотреси, пожари или други непредвидени настани, заради непосредно отстранување на штетните последици од тие непогоди или настани и изведување на работи во вонредни околности или пред непосредна вонена опасност;

3. Ако ни по повторно јавно наддавање, односно собирање на понуди не може да се изврши избор на најповолните понудувачи.

Износите од став 2 точка 1 на овој член ќе се ревалоризираат на крајот на секоја година врз основа на индексот на цените на градењето што ги објавува сојузниот орган надлежен за работите на статистиката.

Со непосредна спогодба може да се отстапи изградба на станбени објекти или работи во станбената изградба во согласност со општествен договор или самоуправна спогодба.

Член 80

Јавното наддавање се врши по пат на понуди кои учесниците ги поднесуваат писмено врз основа на конкурс објавен во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ или во дневниот печат.

Јавното наддавање односно конкурсот за подобност може да се изврши ако навреме се поднесени најмалку 3 понуди односно пријави.

Изградбата на инвестициониот објект ѝ се отстапува на организацијата чија понуда на конкурсот е најповолна, ако во условите на конкурсот поинаку не е определено.

Како најповолна понуда се смета понудата која е најповолна во поглед на условите на конкурсот.

Инвеститорот е одговорен за правилното спроведување на конкурсот.

Инвеститорот е должен во актот за прифаќање на понудата да ги наведе причините поради кои таа понуда ја оценил како најповолна и тој акт да им го достави на сите учесници во јавното наддавање односно во собирањето на понуди во рок определен со конкурсот.

Учесниците во конкурсот што се оштетени со неправилната постапка имаат право на надоместок на штетата од инвеститорот.

Член 81

Во огласот за одржување на конкурсот (јавно наддавање), односно при собирањето на понуди со претходно одржување на конкурсот за подобност, инвеститорот е должен особено да наведе кои работи и под кои услови се отстапува, местото на изведувањето на тие работи, ориентационата вредност на тие работи, рокот за нивното изведување, рокот за поднесување на понудите, рокот во кој ќе ги извести учесниците за тоа дали и која од понудите поднесени во постапката за јавно наддавање односно собирање на понуди ја прифатил.

Член 82

Условите за отстапување на изградбата на инвестиционен објект односно на изведувањето на одделни работи по пат на конкурс (јавно наддавање) или по пат на собирање понуди, ги утврдува инвеститорот.

При утврдувањето на условите од став 1 на овој член, инвеститорот е должен да им обезбеди рамноправно учество во конкурсот (јавно наддавање) односно на конкурсот за подобност на сите изведувачки организации регистрирани за вршење на дејноста во која спаѓаат работите што се предмет на наддавањето.

Член 83

Инвеститорот утврдува дали конкурсот (јавно наддавање) односно собирање на понуди успеало.

Се смета дека конкурсот (јавно наддавање) односно собирањето на понуди не успеало ако ни една понуда поднесена на јавното наддавање односно во собирањето на понуди не ги исполнила условите што согласно со конкурсот ги поставил инвеститорот.

Ако конкурсот (јавното наддавање) односно собирањето на понуди не успеало, инвеститорот е должен за тоа да ги извести учесниците во јавното наддавање односно во собирањето на понуди, во рокот определен со конкурсот.

Член 84

Инвеститорот може, наместо отстапување на изградбата на инвестиционен објект по пат на конкурс, изградбата на инвестициониот објект да ја отстапи по пат на собирање понуди, ако претходно одржал конкурс за подобноста на изведувачите за изградба на тој инвестиционен објект.

Конкурсот за оценка на подобноста на изведувачките организации го распишува инвеститорот и го објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ или во дневниот печат.

Писмени понуди можат да се собираат само од учесниците на конкурсот за подобност што со одлуката на инвеститорот се прогласени како подобни за изведување на работите што се отстапуваат.

Член 85

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво ќе донесе поблиски прописи за начинот и постапката за отстапување по пат на јавно наддавање и по пат на собирање на понуди врз основа на конкурс за подобност.

Член 86

Организацијата што го гради инвестициониот објект е должна;

1) да ги изведува работите според важечките технички прописи, нормативите и задолжителните стандарди што важат за градење на односниот вид инвестиционен објект,

2) да вградува материјал кој одговара на пропишаните стандарди, односно кој е снабден со доказ за квалитетот издаден од страна на стручната организација регистрирана за дејност на испитување на тој материјал,

3) навреме да преземе мерки за сигурност на инвестициониот објект и работите, на опремата и материјалот, на работниците, минувачите, сообраќајот и соседните објекти,

4) да се придржува кон инвестиционо-техничката документација врз основа на која е издадено одобрение за градење,

5) со внатрешна контрола да обезбеди работите да се изведуваат во согласност со одредбите од точка 1 до 4 на овој член и

6) да го извести надлежниот орган за градежништво или рударство доколку во текот на градбата утврди дека има појави на минерални суровини, а за археолошките наоди надлежниот завод за заштита на спомениците на културата.

Член 87

Ако организацијата што го гради инвестициониот објект утврди недостатоци во инвестиционо-техничката документација по која го гради инвестициониот објект, таа е должна за тие недостатоци навреме да го предупреди инвеститорот.

Ако инвеститорот не ги отстрани недостатоците за кои е предупреден, организацијата што го гради објектот е должна за тие недостатоци да го извести органот на управата што го издал одобрението за градење. Доколку тие недостатоци се во спротивност со важечките прописи, и ако тие недостатоци ја загрозуваат сигурноста на објектот и животите и здравјето на луѓето, сообраќајот или соседните објекти, таа е должна и да го запре натамошното изведување на работите и да преземе мерки за отстранување на тие недостатоци.

Член 88

Организацијата што го гради инвестициониот објект односно ги изведува инвестиционите работи е должна да води градежна книга и градежен дневник.

Во градежната книга се внесуваат извршените работи по позиции и фази на градењето, а во градежниот дневник податоците за околностите и условите под кои се изведуваат работите.

Претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво ќе го пропише начинот на водење на градежната книга и градежниот дневник.

Член 89

За стручните работи во проектирањето, градењето и стручниот надзор во извршувањето на инвестиционата изградба, инвеститорот е должен да има соодветни стручни работници, кои ги исполнуваат условите од членовите 57, 58, 75 и 76 на овој закон, или овие стручни работи може да ги довери на соодветната организација на здружениот труд регистрирана за вршење на такви видови на работи.

Организација на здружениот труд може да се регистрира за вршење стручен надзор над изградбата, вршење на дејноста консултирање во проектирањето и изградбата, ако има соодветен број на стручни работници кои ги исполнуваат условите од членовите 49, 61, член 70 став 4 член 76 на овој закон.

Со писмен договор меѓу инвеститорот и изведувачката организација се определува дали, под кои услови и на кој начин ќе се врши стручен надзор над градењето на инвестициониот објект, односно над изведувањето на одделни работи на тој објект.

Член 90

Инвеститорот е должен да врши постојан стручен надзор над изградбата на особено сложени и специфични инвестициони објекти наведени во член 38 на овој закон.

Член 91

Инвеститорот и организацијата што го изградиле инвестициониот објект, односно што извела определени работи на инвестициониот објект се должни, во рок од 60 дена од денот на приемот на решението за употреба на инвестициониот објект, да извршат примопредавање и конечна пресметка на изградениот инвестиционен објект, односно работите на неговата изградба, ако со договорот поинаку не е предвидено.

Член 92

Инвеститорот може на една организација регистрирана за дејноста инженеринг да ѝ довери извршување на сите работи во врска со изградбата на инвестициониот објект.

Работи кои спаѓаат во дејноста инженеринг се:

1. Извршување на работите кои во смисла на овој закон се сметаат за претходни работи;

2. Изработка на инвестиционата програма;

3. Изработка на инвестиционо-техничката документација;

4. Изведување на работите кои во смисла на овој закон се сметаат за подготвителни работи;

5. Изведување на градежните и градежно-занаетчиските работи;

6. Набавка, вградување и монтажа на уреди, постројки, инсталации и опрема, кои служат на намената на инвестиционите вложувања и за вршење на сите дејства за воспоставување на технолошкиот процес;

7. Оспособување на кадрите потребни за експлоатација на инвестициониот објект и

8. Извршување на други работи во врска со изградбата и предавањето на користење на инвестициониот објект.

Член 93

Организација на здружениот труд може да се регистрира како инженеринг-организација, ако во актот за основањето е одредено кои видови на објекти ќе ги гради според системот на инженеринг, како и кои видови на работи и дејства непосредно ќе ги врши, и ако извршува сама најмалку 30% од износот на чинењето на работите.

Член 94

Организацијата што врши инженеринг-дејност е должна, во смисла на член 64 и член 70 став 7 од овој закон, на инвеститорот да му ги надомести штетите за недостатоците и неправилностите што ги има изградениот објект и до кои дошло по нејзина вина.

Член 95

Организациите на здружениот труд можат, во рамките на своето работење, да изградуваат инвестициони објекти и за пазарот.

На организациите на здружениот труд кои градат за пазарот станови и станбени згради со придружни објекти (за трговија, угостителство, занаетчишки дејности и други услужни дејности) не се применуваат одредбите од член 13, член 14 став 2 и член 16 на овој закон, ниту одредбите од глава IX на овој закон.

VIII. ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ ВО ЗЕМЈОТРЕСНИ ПОДРАЧЈА

Член 96

За изработка на инвестиционо-техничка документација и при изградбата на инвестициони објекти во земјотресни подрачја се применуваат параметрите што се утврдени: со картата за земјотресната реонизација на Републиката, со картите на деталната земјотресна реонизација (микрозем-

јотресни карти) на подрачјето, односно на населените места, сеизмолошките и инженерско-сеизмолошките истражувања на одделни локации, како и техничките прописи за градење на земјотресни подрачја.

Член 97

Под земјотресни подрачја се сметаат подрачјата со земјотресна јачина од VII, VIII и IX степени според скалата на (Меркали-Канкани-Зибберг) установена со картите од член 96 на овој закон.

Член 98

За градовите и урбанизираните поголеми населени места што се наоѓаат на подрачјата со земјотресна јачина од VII, VIII и IX степени установени со картата на земјотресната реонизација на Републиката, општините се должни да изработат микроземјотресни карти во рок од 5 години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 99

За одделни објекти од член 38 на овој закон со посложени конструктивни системи и што се од посебно значење, што се градат на земјотресно подрачје со земјотресна јачина од VIII и IX степени пред изготвувањето на инвестиционо-техничката документација, инвеститорите се должни да изработат микроземјотресна карта за делот на земјиштето каде што ќе се гради објектот, ако тоа земјиште не е опфатено со картите предвидени со член 96 на овој закон. За објектите кај кои уривањето или оштетувањето би можело да предизвика тешки последици за околината, животот и здравјето на луѓето и големи штети на стопанството (високи брани, нуклеарни објекти, резервоари со содржина опасна по околината и луѓето, металуршки високи печки и слични објекти), инвеститорите се должни со посебни сеизмолошки и инженерско-сеизмолошки истражувачки работи да обезбедат што посигурни параметри и критериуми за современо проектирање на земјотресно отпорни објекти.

Член 100

За објектите за јавна намена (училишта, болници, објекти за културно-забавни, спортски и други јавни собири и поголеми објекти од 1.000 м² за угостителска трговска намена) и брани од член 38 точка 1, кои се проектирани и изградени без примена на нормативи за обезбедување од земјотрес, а се на подрачја со земјотресна јачина од IX степени, во рок од 3 години од влегувањето во сила на овој закон треба со посебна техничка документација да се оцени нивната земјотресна отпорност, односно да се одреди коефициентот на сигурност против нивното уривање.

Ако коефициентот на сигурност е помал од 1,15, инвеститорите односно корисниците се должни да извршат зајакнување на објектот, согласно со важечките технички прописи, во рок од 10 години од влегувањето во сила на овој закон, или да извршат негова пренамена со која може да се отстрани непосредната опасност по животот на луѓето.

Ако инвеститорите, односно корисниците не постапат во согласност со претходниот став, надлежната техничка инспекција ќе донесе решение за забрана, односно пренамена на употребата на објектот.

Член 101

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво ја одобрува картата за земјотресна реонизација на Социјалистичка Република Македонија, ги одобрува и деталните односно микроземјотресните карти изработени за градови и одделни подрачја во општините, како и добиените параметри со посебните истражувања, што ќе се применуваат во проектирањето.

Член 102

За изградба на инвестициони објекти на границите на земјотресни подрачја се применуваат техничките прописи што се однесуваат на изградбата на општествените инвестициони објекти.

Со техничките прописи ќе се одредат и објектите за кои при проектирањето ќе се земат параметри за поголема земјотресна отпорност и објекти за кои нема да се применуваат овие технички прописи.

IX. СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ОБЈЕКТИ

Член 103

Како доказ за обезбедување средства за финансирање на изградбата на инвестициони објекти, според одредбите на член 27 точка 9 од овој закон, доколку со друг закон поинаку не е определено, се сметаат:

1. За средствата што инвеститорот сам ги издвоил на посебна сметка кај СОК — потврда од Службата на општественото книговодство и изјава од инвеститорот дека издвоените средства ќе ги користи само за изградба на инвестициони објект за кој се издвоени тие средства;

2. За средствата што инвеститорот ќе ги обезбеди од сопствени извори, доколку не ги издвоил на посебна сметка во смисла на точка 1 од овој член — доказ дека пред почетокот на градење на објектот инвеститорот ќе располага со средства за финансирање на објектот или дека тие средства ќе ги обезбеди во согласност со динамиката на градењето на објектот, и со пресметка на сопственото учество за финансирање на инвестициони објект.

За средствата што инвеститорот ги обезбедува од сопствени или други извори над износот на задолжително сопствено учество — доказ дека инвеститорот тие средства ќе ги обезбеди во согласност со динамиката на градење на објектот и гаранција на банката дека на инвеститорот ќе му даде наменски кредит во висина на тие средства, ако инвеститорот навремено не ги обезбеди;

3. За средствата што инвеститорот ги обезбедува со здружување со други организации на здружениот труд или други организации и заедници врз основа на самоуправниот спогодба за здружување средствата и општествен договор за здружување на средствата, а се утврдуваат како и по точката 2 од овој член — доказ, самоуправни спогодба, односно општествен договор;

4. За средствата што се обезбедуваат по пат на кредит во земјата (финансиски и стоковни) — договор за кредит;

5. За средствата што се обезбедуваат по пат на кредит од странство (финансиски или стоковни) — договор за кредит. До склучувањето договор за кредит со кредиторот од странство, како доказ за обезбедување на средства инвеститорот е должен да обезбеди гаранција од банката на странскиот кредит;

6. За средствата што ги обезбедуваат општините, републиката и самоуправните интересни заедници — програма, закон, односно одлуки на самоуправните интересни заедници;

7. За средствата што се обезбедуваат по пат на самопридонес и за работите кои се обезбедуваат со доброволна работна акција — одлука од надлежниот орган за распишување на самопридонес или извод од финансискиот план, одлука од организаторот на доброволната работна акција;

8. За вредноста на работите што ќе ги изведува Југословенската народна армија без надомест — потврда од надлежниот воен орган за тоа дека работите ќе бидат изведени без надомест;

9. За средствата на странски лица кои се вложуваат во домашна организација на здружениот труд — договор за заедничкото вложување склучен меѓу странските лица и домашната организација.

Службата на општественото книговодство е должна на инвеститорот, по негово барање, да му издаде потврда за обезбедување на средства за финансирање на изградбата на објектот кога тој ќе ги поднесе соодветните докази од став 1 на овој член.

Член 104

Не се смета како доказ за обезбедување средства во смисла на член 103 став 1 точка 4 од овој закон договорот за кредит склучен со изведувачот на инвестиционите работи ако изведувачот во време на склучувањето на договорот има неисплатени обврски по судски одлуки и други основи за неплата, како и спрема општествената заедница.

Доколку поради необезбедени средства за финансирање на изградбата на инвестициониот објект или необезбедени средства за финансирање на утврдените пречекорувања се донесе решение за сопирање на изградбата на инвестициониот објект во смисла на член 111 став 1 точка 4 од овој закон, инвеститорот е должен во рок од 30 дена, сметано од денот на приемот на решението, да ѝ достави на Службата на општественото книговодство соодветен преглед на ненамирените обврски кон доверителите што произлегуваат од веќе извршените до таа дата работи на изградбата на објектот. Во прегледот особено треба да се истакнат податоците за називот и местото на доверителите, бројот на неговата жиро-сметка и висината на ненамирената обврска.

Член 105

Инвеститорот е должен писмено да ја извести Службата на општественото книговодство за започнување со градењето на објектот, односно за изведување на работите, заради проверување дали нема промени во начинот на обезбедување на средствата за финансирање на изградбата на објектот односно за изведување на работите според одредбите од членовите 103 и 104 на овој закон, и тоа најдоцна петнаесет дена пред денот на започнувањето на градењето на објектот, односно изведувањето на работите.

Член 106

Инвеститорот и организацијата на која ѝ се отстапува изградбата, како и банката односно другиот давач на кредитот, кои од своите или други средства му дале на инвеститорот кредит за финансирање на изградбата на инвестициониот објект, се должни да ја утврдат вредноста на пречекорувањата во текот на изведувањето на договорените работи за изградба на тој објект, и тоа најмалку еднаш годишно.

При утврдувањето на пречекорувањата според став 1 на овој член, ќе се земе предвид и вредноста на работите за чие изведување инвеститорот не склучил договор, заради утврдување на фактичката вредност за финансирање на изградбата на целиот инвестиционен објект, односно негов дел.

За пречекорувањата утврдени според ставовите 1 и 2 на овој член, инвеститорот е должен да ја извести Службата на општественото книговодство во рок од 10 дена од денот кога се утврдени тие пречекорувања.

Ако во текот на годината немало пречекорување, инвеститорот е должен за тоа писмено да ја извести Службата на општественото книговодство до крајот на февруари следната година.

За односите настанати во врска со пречекорувањата утврдени според став 1 на овој член, инвеститорот и другите договорачи склучуваат договор (член 70 на овој закон).

Член 107

Доказите за обезбедените средства за финансирање на пречекорувањата, инвеститорот е должен да ги достави на Службата на општественото книговодство во рок од 90 дена од денот на утврденото пречекорување на пресметковната вредност на инвестициониот објект.

Ако пречекорувањата, утврдени според член 106 ставови 1 и 2 на овој закон претставуваат пречекорувања и во однос на вкупниот износ на средствата предвидени за изградба на целиот инвестиционен објект, односно негов дел, инвеститорот е должен да обезбеди средства за финансирање на работите за чие изведување не се склучени договори, на начинот определен во член 103 на овој закон, и во висина на вредноста на пречекорувањата која не е обезбедена според став 1 на овој член, како и да ѝ поднесе на Службата на општественото книговодство докази за обезбедување на тие средства.

Член 108

Службата на општественото книговодство може, по налог на инвеститорот, да изврши исплата која се однесува на инвестициониот објект само ако средствата за финансирање на изградбата на тој инвестиционен објект се обезбедени на начин пропишан во член 103 на овој закон, до висината на обезбедените средства.

Член 109

Одредбите од глава IX на овој закон важат и за финансирањето на набавката на уреди, постројки, опрема и елементи за конструкциите што се изградуваат по порачка.

Х. НАДЗОР

Член 110

Надзор над работата на инвеститорите и на другите учесници во изградбата на инвестициони објекти, вклучувајќи ја и изградбата на инвестициони објекти за пазарот, во поглед на примената на одредбите на овој закон и на прописите донесени врз основа на него, како и на другите технички прописи и стандарди, вршат органите надлежни за работата на соодветните инспекции (градежна, урбанистичка, електроенергетска, за парните котли и садови под притисок, рударска, водостопанска, за народна одбрана и други), ако со посебни прописи поинаку не е определено.

Член 111

Органите на техничката инспекција имаат право:

1. Да наредат неправилностите што ќе ги утврдат да се отстранат во рокот што ќе го определат;

2. Да наредат да се запре натамошното градење на инвестициониот објект, ако:

а) инвестициониот објект се гради без одобрение за градба,

б) градењето на инвестициониот објект не се врши според инвестиционо-техничката документација врз основа на која е издадено одобрението за градење,

в) не се отстранат утврдените неправилности во рокот од точка 1 на овој член;

3. Да наредат инвестициониот објект или негов дел да се урне, односно отстрани и да се воспостави поранешна состојба, без оглед на тоа дали е или не е прибавено одобрение за градење на тој објект, ако утврдат недостатоци или неправилности во градењето поради кои постои опасност по стабилноста на објектот, безбедноста на објектот од пожар и безбедноста на животот или здравјето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти и дека ја загрозува човековата околина, и ако тие недостатоци и неправилности не можат да се отстранат;

4. Органот на техничката инспекција е должен, по барање од Службата на општественото книговодство, да го запре натамошното градење ако инвеститорот не обезбедил средства за финансирање на изградбата на инвестициониот објект, односно ако не постапил според одредбите на член 107 од овој закон, и затоа писмено да ја извести Службата во рок од 15 дена од денот на приемот на тоа барање.

Кога органот на техничката инспекција донесе решение за сопирање на натамошното градење на објектот во смисла на точка 2 под потточка а) од овој член, должен е за тоа да го извести надлежниот орган за издавање на одобрение за градење.

Ако надлежниот орган за издавање на одобрение утврди дека објектот не се гради под условите пропишани за изградба на инвестициониот објект на определено земјиште, или ако утврди битни недостатоци и неправилности спротивни на техничките прописи, стандардите, заштитата на луѓето и слично, ќе донесе решение за уривање на објектот.

Член 112

Жалбата против решението од член 111 на овој закон не го задржува извршувањето на решението ако тоа решение е донесено поради тоа што постои непосредна опасност по животот или здравјето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти или околината, а таа опасност не може да се отстрани со други мерки, или поради тоа што објектот не се гради под условите пропишани за изградба на инвестициониот објект на определено земјиште, а тие недостатоци не можат да се отстранат, иако во решението е определено дека жалбата не го задржува извршувањето на решението.

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 113

Со парична казна од 200.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд или друго правно лице што според одредбите на овој закон се појавува во својство на инвеститор, ако:

1) не чува еден комплетен примерок од инвестиционо-техничката документација, со сите измени и дополнувања, врз основа на која е изграден инвестициониот објект (член 31),

2) изработката на инвестиционо-техничката документација ја отстапи на организација на здружениот труд која не е регистрирана за изработка на соодветен вид инвестиционо-техничка документација (член 50) или ако таа документација ја изработува сам за свои потреби спротивно на пропишаните услови (член 60),

3) градењето на инвестициониот објект го отстапи на организација која не е регистрирана за вршење на односната дејност, односно на друга организација која нема со договор обезбедена деловна соработка со организацијата регистрирана за вршење на таа дејност (член 70 ставови 1 и 3),

4) гради инвестиционен објект односно изведува одделни работи само за свои потреби спротивно на пропишаните услови (член 71),

5) изградбата на инвестициониот објект не ја отстапи на онаа организација чија понуда на конкурсот е најповолна (член 80 став 3),

6) изградбата на инвестициониот објект ја отстапи по пат на собирање понуди, а претходно не е одржан конкурс за подобноста на изведувачките организации (член 84 став 1),

7) на пропишаниот начин не обезбеди доказ за обезбедување на средствата за финансирање на инвестициониот објект (член 103 и член 104),

8) не ја извести Службата на општественото книговодство дека во текот на годината немало пречекорување (член 106 став 4).

Со парична казна од 5.000 до 15.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 114

Со парична казна од 200.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд, ако:

1) изработува инвестиционо-техничка документација за која не е регистрирана (член 50) и

2) при изработката на инвестиционо-техничката документација не постапи според одредбите од член 53 став 1 на овој закон.

Со парична казна од 5.000 до 15.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд.

Член 115

Со парична казна од 200.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд или друго правно лице што гради инвестиционен објект, ако:

1) кон градење на инвестициониот објект пристапи пред да е дадено одобрение за градење или пред да се обезбедени финансиски средства за тоа градење (член 17),

2) гради инвестиционен објект, а не е регистрирана за односниот вид на дејност (член 70 став 1),

3) раководењето со градењето на одделни видови објекти односно со изведувањето на одделни видови работи на тие објекти, или раководењето со градењето на особено сложени или специфични инвестициони објекти односно со изведувањето на одделни работи, или вршењето на стручен надзор над градењето на тие објекти односно над изведувањето на одделни работи на тие објекти му го довери на лице кое не ги исполнува пропишаните услови (членови 74 и 76),

4) при градењето на инвестициониот објект не постапи според одредбите на член 86 од овој закон,

5) во инвестиционо-техничката документација, според која го гради инвестициониот објект, забележи недостатоци што ја загрозуваат сигурноста на објектот или животите или здравјето на луѓето, сообраќајот, соседните објекти или околината, а за тие недостатоци не го предупреди навремено инвеститорот (член 87),

6) не ги води соодветните книги за градење на објектот од кои може да се утврди текот и начинот на градењето на објектот и на одделни фази на неговото градење (член 88).

Со парична казна од 8.000 до 25.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 116

Со парична казна од 80.000 до 250.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд и друго правно лице кое според одредбите на овој закон се појавува во својство на инвеститор, ако:

1) кон градење на инвестиционен објект пристапи пред да е издадено одобрението за градење или пред да се обезбедени финансиски средства за градба (член 17),

2) не врши постојан стручен надзор над изградбата на особено сложени или специфични инвестициони објекти (член 90),

3) ако не постапи согласно со член 100 ставови, 1, 2 и 3 од овој закон.

Со парична казна од 5.000 до 15.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд.

Член 117

Со парична казна од 20.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго правно лице кое според одредбите на овој закон се појавува во својство на инвеститор, ако:

1) изградениот инвестиционен објект или објектите што се сметаат за претходни или подготвителни работи за чие изведување било потребно одобрение за градење (член 17 и член 33 став 3) започне да ги користи, односно ако ги пушти во погон пред да е издадено решение за употреба (член 42 став 2),

2) во актот за прифаќање на понудата не ги наведе причините поради кои таа понуда ја оценила како најповолна и ако не им го достави на сите учесници во јавното наддавање односно во собирањето на понуди во пропишаниот рок (член 80 став 6),

3) во огласот за одржување на конкурсот (јавно наддавање) или за собирање на понуди не наведе кои работи се отстапуваат, под кои услови се отстапуваат, местото на изведувањето на тие работи, ориентационата вредност на тие работи, рокот за нивното изведување, рокот за поднесување на понудите и рокот во кој ќе ги извести учесниците дали и која од понудите поднесени во постапката за јавно наддавање односно собирање на понуди ја прифатила (член 81),

4) при утврдување на условите за отстапување на изградбата на инвестицијата објект, односно на изведувањето на одделни работи не им обезбеди рамноправно учество во јавното наддавање, односно на конкурсот за подобност на сите изведувачки организации регистрирани за вршење на дејноста во која спаѓаат работите што се предмет на конкурсот (јавното наддавање) односно на собирањето на понудите (член 82 ставови 1 и 2),

5) не се придржува кон пропишаната постапка за отстапување по пат на конкурс (јавно наддавање), односно за собирање на понуди врз основа на конкурс за подобност (член 85),

6) во пропишаниот рок не ја извести писмено Службата на општественото книговодство за започнувањето на градењето на објектот, односно за изведувањето на работите и не ѝ достави во определен рок докази за обезбедените средства за финансирање на пречекорувањата на објектот, односно за изведување на работите (член 105 и член 107 став 1),

7) за пречекорувањата утврдени според одредбите на член 106 ставови 1 и 2 на овој закон во пропишаниот рок не ја извести писмено Службата на општественото книговодство кога тие пречекорувања се утврдени (член 106 став 3).

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 118

Со парична казна од 20.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд или друго правно лице што изработило инвестиционо-техничка документација ако на таа документација не потврди дека е извршена внатрешна контрола (член 53 став 2).

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 119

Со парична казна од 20.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд или друго правно лице кое според одредбите на овој закон се појавува во својство на изведувач, ако не му го пријави на органот што го издал одобрението за градење денот на започнувањето на работите за градење на инвестициониот објект во рокот определен со член 36 од овој закон.

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 120

Лицата што добиле овластување за изработување на инвестиционо-техничка документација според досегашните прописи, можат во влегувањето во сила на овој закон да ги вршат работите за кои добиле овластување.

Лица што добиле овластување за раководење со градба и вршење на стручен надзор според досегашните прописи можат, по влегувањето во сила на овој закон, да ги вршат работите за кои добиле овластување.

Член 121

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво поблиските прописи за спроведување на одредбите на овој закон ќе ги донесе во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 122

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ број 35/73, 46/73, 9/74 и 47/74).

Член 123

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

209.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за набавување, поседување и носење оружје,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година.

Бр. 08-1267

28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАБАВУВАЊЕ, ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ ОРУЖЈЕ

Во Законот за набавување, поседување и носење оружје („Службен весник на СРМ“, бр. 25/72, 30/72, 18/76 и 25/76), во член 2 став 5 по зборовите: „јавни локали“ се додаваат зборовите: „воспитно-образовни организации“.

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи:
„Собранијата на општините ги определуваат предметите подобни за нанесување телесни повреди.“

Член 2

По членот 34-а се додава нов член 34-б, кој гласи:

„Член 34-б

На лице кое поседува оружје од член 6 на овој закон за кое не добил одобрение за набавување и дозвола за оружје општинскиот орган за внатрешни работи може да му издаде дозвола за оружје ако тоа оружје го пријави на општинскиот орган за внатрешни работи во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон и ако ги исполнува условите пропишани со овој закон.

Општинскиот орган за внатрешни работи нема да поднесе барање за поведување прекршочна постапка против лице кое ќе го пријави оружјето во рокот од став 1 на овој член, ако истото го набавило без одобрение за набавка на оружје, односно го поседува и носи без дозвола за оружје“.

Член 3

Во член 31 став 1, бројот „20.000“ се заменува со бројот „50.000“.

Во став 2, бројот „2.000“ се заменува со бројот „5.000“.

Во став 3, бројот „2.000“ се заменува со бројот „8.000“.

Член 4

Во член 32 став 1, бројот „2.000“ се заменува со бројот „3.000“, а бројот „30“ се заменува со бројот „60“.

Член 5

Во член 33 став 1, бројот „2.000“ се заменува со бројот „5.000“.

Член 6

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за набавување, поседување и носење оружје.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

210.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ НА УПРАВАТА ЗА ОДДЕЛНИ УПРАВНИ ОБЛАСТИ И ЗА ОДДЕЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за образување општествени совети на управата за одделни управни области и за одделни републички органи на управата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година.

Бр. 08-1264

28 април 1983 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благџа Талески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ НА УПРАВАТА ЗА ОДДЕЛНИ УПРАВНИ ОБЛАСТИ И ЗА ОДДЕЛНИ РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Со овој закон се образуваат општествените совети на управата за одделни управни области и за одделни републички органи на управата (во натамошниот текст: општествени совети на управата), се определуваат учесниците во работата на општествените совети на управата и начинот на нивното учество во работата и се утврдува делокругот на општествените совети на управата.

Член 2

Општествени совети на управата за одделни управни области се:

1. Општествен совет на управата за областа на пазарот и цените;

2. Општествен совет на управата за областа на здравството и социјалната политика, и

3. Општествен совет на управата за областа на образованието, науката и културата.

Член 3

Општествени совети на управата за одделни републички органи на управата се:

1. Општествен совет за Републичкиот секретаријат за правосудство и

2. општествен совет за Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 4

Општествените совети на управата разгледуваат начелни прашања што се однесуваат на спроведувањето на утврдената политика и на извршувањето на законите и други прописи и општи акти; на иницијатива од учесниците во работата на советот, разгледуваат предлози на прописи и на општи акти што ги донесуваат органите на управата и предлози на прописи и на други општи акти што се однесуваат на нивната работа даваат иницијатива за решавање на прашањата во тие области и ги разгледуваат условите и начинот на остварувањето на правата, обврските и интересите на работните луѓе и граѓаните и на самоуправните организации и заедници што се остваруваат во работата на органите на управата.

Општествените совети на управата по прашањата од став 1 на овој член, им даваат мислења и предлози на соодветните републички органи на управата во областа за која се образувани.

Член 5

Општествениот совет на управата за областа на пазарот и цените ги разгледува прашањата што се однесуваат особено на: трговијата; стоковниот промет; угостителството и туризмот; цените на производите и услугите од интерес за Републиката; снабденоста на пазарот и материјалните резерви; снабдувањето на населението со основни земјоделски и други производи за широка потрошувачка и спроведувањето на мерките на економска-та политика.

Член 6

Општествениот совет на Управата за областа на здравството и социјалната политика ги разгледува прашањата што се однесуваат особено на: остварувањето на системот на заштита на животот и здравјето на луѓето; општествената заштита на децата; посебната заштита на борците; снабдувањето со лекови, санитетски уреди и материјали; вработеноста и вработувањето воопшто и привремената вработеност на нашите работници во странство; остварувањето на политиката на станбената изградба и на користењето на станбениот фонд и материјалниот развој на овие дејности.

Член 7

Општествениот совет на управата за областа на образованието, науката и културата ги разгледува прашањата што се однесуваат особено на: остварувањето на системот на воспитанието и образованието; науката; културата; физичката и техничката култура и материјалниот развој на овие дејности; меѓународната културна, научна и техничка соработка; стручното совршување на нашите граѓани во странство и на странците во Републиката.

Член 8

Општествениот совет за Републичкиот секретаријат за правосудство ги разгледува прашањата што се однесуваат особено на: остварувањето на казнената политика; извршувањето на санкциите; условните отпусти; ефикасноста во работењето на

судовите, јавното обвинителство, јавното правобранителство и органите за прекршоци и остварувањето на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните пред тие органи.

Член 9

Општествениот совет за Републичкиот секретаријат за финансии ги разгледува прашањата што се однесуваат особено на: издвојувањето на средства за задоволување на општите општествени и заедничките потреби; финансирањето на општествено-политичките заедници; даноците, придонесите, таксите, самопридонесите и другите давачки; дејството на финансиските инструменти и мерките; монетарно-кредитниот и банкарскиот систем; условите за стекнување и распоредување на вкупниот приход и на доходот на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници; остварувањето и реализацијата на средствата на фондвите за неразвиените подрачја; сопственосните и другите имотно-правни односи и испитувањето на потеклото на имотот на граѓаните.

Член 10

Учесници во работата на општествените совети на управата се: Собранието на СРМ, Извршниот совет на Собранието на СРМ, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија и Стопанската комора на Македонија.

Член 11

Учесници во работата на Општествениот совет на управата за областа на пазарот и цените, покрај учесниците од член 10 на овој закон се и Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар, Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво, Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, Економскиот институт — Скопје, Републичката заедница за цени и Сојузот на здруженијата на економистите во стопанството.

Член 12

Учесници во работата на Општествениот совет на управата во областа на здравството и социјалната политика, покрај учесниците од член 10 на овој закон се и Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, Републичкиот комитет за труд, Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина, Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија, Заедницата на општините и градовите на Македонија, Републичката заедница за вработување, Конференцијата на организациите од социјално-хуманитарни дејности, Универзитетскиот центар за медицински науки, Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје, Заедницата на здравствените организации во СР Македонија, Конференцијата на здравствените работници на Македонија, Економскиот институт — Скопје и Сложената организација на здружениот труд „Металски завод Тито“ — Скопје.

Член 13

Учесници во работата на Општествениот совет на управата за областа на образованието, науката и културата, покрај учесниците од член 10 на овој закон се и Републичкиот комитет за образование и наука, Републичкиот комитет за култура, Републичката комисија за културни врски со странство, Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка, Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија, Сојузот на социјалистичката младина на Македонија, Македонската академија на науките и уметностите, Сојузот на работничките и народните универзитети на Македонија, Заедницата на универзитетите на Македонија, Културно-просветната заедница на Македонија, Здружението на издавачите на Македонија, Сојузот на организациите за физичка култура и Народната техника на Македонија.

Член 14

Учесници во работата на Општествениот совет на управата во Републичкиот секретаријат за правосудство, покрај учесниците од член 10 на овој закон се и Републичкиот секретаријат за правосудство, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот, Сојузот на здруженијата на правниците на Македонија, Институтот за социјални и политичко-правни истражувања и Сојузот на здруженијата на пенолозите на Македонија.

Член 15

Учесници во работата на Општествениот совет на управата за Републичкиот секретаријат за финансии, покрај учесниците од член 10 на овој закон се и Републичкиот секретаријат за финансии, Републичкиот завод за општествено планирање, Економскиот факултет — Скопје, Народната банка на Македонија, Стопанската банка — здружена банка — Скопје, Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија и Сојузот на сметководно-финансови работници.

Член 16

Учесниците во работата на општествените совети на управата можат да повикаат одделни научни, стручни и други самоуправни организации и заедници да му пристапат на Општествениот совет на управата како учесници во неговата работа.

Член 17

Општествениот совет на управата има координационен одбор.

Учесниците во работата на општествениот совет на управата определуваат делегати во координациониот одбор.

Координациониот одбор определува кои научни, стручни и други самоуправни организации и заедници и кои општествено-политички, научни и стручни работници ќе се повикуваат заради учество во работата на советот, во зависност од прашањата што ќе се разгледуваат на седницата на советот.

Координациониот одбор се грижи за подготвување на седницата на советот и врши организациони работи за кои ќе го овласти советот.

Член 18

Стручните работи на општествените совети на управата за одделни управни области ги вршат републичките органи на управата во областите за кои е образуван советот, секој во рамките на својот делокруг.

Член 19

Административно-техничките работи за Општествениот совет на управата за областа на пазарот и цените ги врши Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар.

Административно-техничките работи за Општествениот совет на управата за областа на здравството и социјалната политика ги врши Републичкиот комитет за здравство и социјална политика.

Административно-техничките работи за Општествениот совет на управата за областа на образованието, науката и културата ги врши Републичкиот комитет за образование и наука.

Член 20

Стручните и административно-техничките работи на општествените совети на управата образувани за републичките органи на управата ги врши републичкиот орган на управата за кој е образуван советот.

Член 21

Средствата за работа на општествените совети на управата се обезбедуваат во пресметката за потребните средства на републичкиот орган на управата кој ги врши административно-техничките работи за општествениот совет на управата.

Член 22

Општествените совети образувани со овој закон ќе започнат со работа во рок од (3) месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 23

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

211.

Врз основа на член 352 став 1 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со точка 1 од амандман III на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За претседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира

Бошко Станковски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1214

28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

212.

Врз основа на член 318 став 1 точка 24, член 338 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 376 став 1 алинеја 5 и точка 1 став 3 од амандман VII на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

За претседател на Уставниот суд на Македонија се избира Гога Николовски.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1194

28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

213.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА

Се разрешува од должноста судија на Округниот суд во Битола

Душко Ставре Јанкуловски, поради заминување на нова должноност.

Разрешувањето се врши со важност од 31 март 1983 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1210

28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

214.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ

Се разрешува од должноста постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Скопје м-р Димитар Узунов, поради заминување на нова должноност.

Разрешувањето се врши со важност од 31 март 1983 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1212

28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

215.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ

За заменик на окружниот јавен обвинител во Округното јавно обвинителство во Скопје се именуваат:

Миомир Новица Зечевиќ, заменик општински јавен обвинител во Општинското јавно обвинителство во Скопје, и

Роксанда Огњан Крстевска, заменик општински јавен обвинител во Општинското јавно обвинителство во Куманово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1213
28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

216.

Врз основа на член 90 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 април 1983 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ
СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ**

Се разрешува од должноста судија на Округниот стопански суд во Скопје Олга Лазова, поради заминување на нова должноста.

Разрешувањето се врши со важност од 31 март 1983 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1211
28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

217.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за средствата за пошумување на голините („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 28 април 1983 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ**

Се разрешуваат претседателот и членовите на Советот за пошумување на голините:

— претседателот
инж. Киро Георгиевски — Дејан;
— членовите:
Мустафа Абединовски,
Јашар Алили,
Миле Анастасовски,
инж. Ацо Андонов,
Јордан Поп Андонов,
инж. д-р Момчило Андреевиќ,
Мане Атанасов,
Димче Атанасовски,
Горѓи Башевски,
инж. Димо Беќир,
Јован Бошначки,
Анастас Вршковски,
Никола Горичан,
Александар Данаилов,
Крсте Жилевски,
Александар Јосифовски,
Станко Коцевски,
инж. Живко Минчев,

Ристо Мурџев,
Трајко Николовски,
Васил Пеев,
Јован Петров,
д-р Панде Поповски,
Стојан Поповиќ,
Иван Путилин,
Мориц Романо,
Димче Савевски,
Бошко Солевски,
Бранко Станковски,
Живко Стефановски,
Борислав Таневски,
Кирил Христов,
Љупчо Шкартов и
Душко Стоевски.

За претседател и членови на Советот за пошумување на голините се именуваат:

— за претседател
инж. Киро Георгиевски — Дејан, член на Советот на Републиката,

— за членови:

Вехби Азири, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,
д-р Александар Андоновски, редовен професор на Шумарскиот факултет — Скопје,
Генко Андоновски, претседател на Републичкиот одбор на месните заедници,
Миле Анастасовски, член на Извршниот совет на Собранието на општината Крива Паланка,
Горѓи Ванџо, научен советник во ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство при РО Земјоделски факултет — Скопје,
Трајан Гошевски, општествен работник во Битола,
инж. Милан Глигоров, директор на ОЗТ за заштита на националните паркови и ловишта — Скопје,

Соња Дракалска, член на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина,

инж. Здравко Димовски, општински шумарски инспектор — Куманово,

Александар Данаилов, секретар на Општинската самоуправни интересна заедница за управување и користење на пасиштата и утрините — Кочани, инж. Крсте Жилевски, директор на ОЗТ Шумско стопанство „Галичица“ — Охрид,

Никифор Ивчев, потпретседател на Собранието на општината Титов Велес,

Јане Ивановски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, секретар на ЗК „Преспанско јаболко“ — Ресен,

Вогдан Јанкуловски, директор на ООЗТ Шумско стопанство „Бор“ — Кавадарци,

Благоја Кедев, претседател на Координационото тело за пошумување на голините на општината Штип,

Коста Костенаров, потполковник во Републичкиот штаб за територијална одбрана,

Крсто Крстевски, претседател на Републичкиот совет за прекршоци,

Кирило Коштанов, потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

Ацо Петровски, секретар на РО на Синдикатот на работниците од шумарството и дрвната индустрија и хартија на Македонија,

Душко Накров, претседател на Координационото тело за пошумување на голините на општината Кратово,

Данче Павлеска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, референт по статистика при Шумското стопанство „Сандански“ — Македонски Брод,

м-р Васил Папазов, асистент на Шумарскиот факултет во Скопје,

инж. Михаил Попдучев, на работа во РО „Шумарство“ при ООЗТ „Треска“ — Скопје,

д-р Панде Поповски, редовен професор на Шумарскиот факултет во Скопје,

инж. Јован Петров, претседател на Сојузот на друштвата „Пријатели на шумите“ на Македонија, Мориц Романо, член на Претседателството на РК на ССРМ,

Иљаз Сабриу, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Тетово, инж. Благоја Сотировски, член на Претседателството на Сојузот на инженерите и техничарите по шумарство и индустрија за преработка на дрво на Македонија,

инж. Бошко Солевски, општински шумарски инспектор — Струмица,

Само Хорват, генерал-потполковник во Скопската армска област,

Кирил Христов, општествен работник во Делчево,

инж. Димче Чавкаровски, претседател на Координационото тело за пошумување на голините на општината Прилеп,

Димитар Чаршавски, општествен работник од Винаца и

д-р Драган Шојлевски, републички советник во Собранието на СР Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1209
28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

218.

Врз основа на член 92 од Законот за системот на општественото планирање и за Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДГОТОВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

1. Во Одлуката за подготвување и донесување измени и дополнувања на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 18/82 и 39/82) во точката 2 зборовите „25 октомври 1982“ се заменуваат со зборовите „30 септември 1983“, а зборовите „20 декември 1982“ се заменуваат со зборовите „15 ноември 1983“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1266
28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

219.

Врз основа на член 10 од Законот за Новинско-издавачката работна организација Службен весник на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 43/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Издавачкиот совет на Новинско-издавачката работна организација Службен весник на Социјалистичка Република Македонија, поради истек на времето за кое се именуваат:

Методија Рикаловски,
Засиле Ристевски и
Јосиф Милевски.

За претставници на општествената заедница во Издавачкиот совет на Новинско-издавачката работна организација Службен весник на Социјалистичка Република Македонија се именуваат:

Техо Теодосиевски, секретар на ИС на Собранието на општината Куманово,

Тито Петковски, член на ИС и секретар на Секретаријатот за развој на политичкиот систем, прописи и за организација на органите на управата на Собранието на град Скопје и

Момчило Апостолов, заменик на секретарот на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1196
28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

220.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Правниот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Јездимир Богдански, и
Агим Мифтари.

За претставници на општествената заедница во Советот на Правниот факултет во Скопје се именуваат:

Томе Пулејков, судија на Врховниот суд на Македонија и

Рамизи Весел, секретар на Собранието на општината Куманово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1199
28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

221.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на ООЗТ Филозофски факултет во Скопје, поради истек на времето за кое е именуван

Александар Арсовски.

За претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Филозофски факултет во Скопје се именува

Мирко Апостолски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1200
28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

222.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое е именуван, Василка Бисерковска.

За претставник на општествената заедница во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје се именува

Виолета Димова, професор во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1201
28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

223.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Миодраг Спасовски,

Живко Никовски и

Мустаф Илкер.

За претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Скопје се именуваат:

Софија Герасимова, виш инспектор во СОК, филијала Скопје,

Михајло Мургешански, член на Советот на Републиката и

м-р Борко Станоевски, вицегувернер на Народната банка на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1198
28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

224.

Врз основа на член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 17/74, 46/74 и 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Економскиот институт, поради истек на времето за кое се именувани:

Вељо Бундалевски,
Благоја Сиљановски и
Вите Исјановски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот институт во Скопје се именуваат:

Боро Пекевски, член на Советот на Републиката,
Дане Николовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија и
Бранко Богоевски, потпретседател на Колегијалниот работоводен орган на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1197
28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

225.

Врз основа на член 7 од Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството („Службен весник на СРМ“ број 29/73 и 39/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Соборот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, поради истек на времето за кое се именувани:

Раде Јурхар,
д-р Елка Димитриева и
Афродита Мемединовска.

За претставници на општествената заедница во Соборот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството се именуваат:

Целал Чајани, предавач на Филозофскиот факултет во Скопје,

Дрита Ислами, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на град Скопје, наставник во ОУ „Петар Здравковски“ — Скопје, и
Фидан Трпчевски, директор на ООЗТ „Општествена исхрана“ — Рудници и железарница „Скопје“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1206
28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

226.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА ВО БИТОЛА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДОМОТ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола, со која за директор на Домот е именувана
Љубица Петановска, досегашен директор на Домот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1208
28 април 1983 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

227.

Врз основа на член 50 од Законот за здравство („Службен весник на СРМ“ број 20/70 и 29/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГРАДНИ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Институтот за градни болести и туберкулоза на СРМ — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

д-р Борис Јамаковски,
Ангел Андонов,
Исуф Ајрулахи и
Божидар Коруновски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за градни болести и туберкулоза на СРМ — Скопје се именуваат:

Мерие Вејсели, лекар, на работа во Медицинскиот центар во Тетово, член на Претседателството на ОК на СКМ — Тетово,

Благоја Спиrowски, офсет машинист во НИП „Нова Македонија“ ООЗТ „Печатница“,

Васви Шакири, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на град Скопје, на работа во РО „Комуналец“ — Скопје,

Венцислав Лазаревски, сменоводител во Топилницата „Злетово“ — Титов Велес и

Кирил Чаловски, технолог, раководител во Железарницата Скопје — РЗ Рударство.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1207

28 април 1983 година на Собранието на СРМ, Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

228.

Врз основа на член 50 од Законот за здравство („Службен весник на СРМ“ број 20/70 и 29/73), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СР МАКЕДОНИЈА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија — Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

д-р Никола Боичевски
Некие Кадриу,
Катерина Василева,
Сали Сали,
Драган Аврамовски и
Ристо Бислимовски.

За претставници на општествената заедница во советот на Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија — Скопје, се именуваат:

Шпреса Балаш, член на Претседателството на ОК на СКМ „Чаир“ на работа во ИГМ — Скопје,
Ангелина Јакимовска, член на Претседателството на ГО на СЗВ од НОВ на Македонија,

Милан Јовановски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, на работа во ООЗТ Институт за патологија,

Екрем Мехмет, дипл. економист, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на град Скопје, на работа во „ОХИС“ — Скопје,

Борис Павлов, директор на Медицинскиот центар во Струмица и

д-р Златка Прилепчанска, асистент на Медицинскиот факултет во Скопје, лекар на ООЗТ Клиника за ортопедски болести — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1205

28 април 1983 година на Собранието на СРМ, Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

229.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Институтот за економика и организација на земјоделството, поради истек на времето за кое се именуваат:

Цемаил Абдулрешат,
Фисто Кусакатов и
Живка Николовска.

За претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за економика и организација на земјоделството се именуваат:

Сервет Авзиу, инж. агроном, член на Извршниот совет на Собранието на општината Тетово,
Ангелина Серафимовска, советник во Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство и

Јован Христов, директор на РО „Стококооп“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1203

28 април 1983 година на Собранието на СРМ, Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

230.

Врз основа на член 3 од Законот за Центарот за странски јазици во Скопје („Службен весник на СРМ“ број 27/65 и 10/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Центарот за странски јазици во Скопје поради, истек на времето за кое е именуван,

Зоран Стојановски.

За претставник на општествената заедница во Советот на Центарот за странски јазици се именува

Најден Настев, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1202

28 април 1983 година на Собранието на СРМ, Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

231.

Врз основа на член 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Вишата земјоделска школа во Струмица, поради истек на времето за кое е именуван, Момчило Стојанов.

За претставник на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица се именува

Васил Хаџи Тасев, дипл. инженер агроном — директор на „Струмички Слив“ — Струмица.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1204 Претседател
28 април 1983 година на Собранието на СРМ,
Скопје **Бошко Станковски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

232.

Врз основа на членовите 24 и 35 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБРАНИЕТО И СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БИТОЛА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Собранието и Советот на Универзитетот во Битола, поради истек на времето за кое се именуваат:

— во Собранието:
Мито Пејевски,
Горе Михајловски,
Јован Белев,
Глигур Келешовски,
Крсте Секуловски,
Андреја Трајчески
Трајче Попоски,
Лазо Динески и
Осман Кадриу.

— во Советот:
Трајче Попоски,
Мито Пејевски и
Крсте Секуловски.

За претставници на општествената заедница во Собранието и Советот на Универзитетот во Битола се именуваат:

Живко Магдески, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Горица Стрезовска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ од Крушево,

Живко Наумовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, на работа во „Електромонтажа“ — Охрид,

Живко Гурчиновски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од Кичево,

Трајан Гошевски, член на Советот на Републиката,

Апостол Арбелски, претседател на ИС на Собранието на општина Дебар,

Весела Гогова, креатор на конфекцијата во Текстилниот комбинат „Отекс“ — Охрид, член на ЦК СКЈ,

Златко Поповски, машински инженер на работа во РЕК Битола и

Живко Котларовски, директор на РО „Агроплод“ — Ресен претседател на ОК СКМ,

— во Советот:

Трајан Гошевски, член на Советот на Републиката,

Весела Гогова, креатор на конфекцијата во Текстилниот комбинат „Отекс“ — Охрид, член на ЦК СКЈ и

Живко Магдески, делегат во Општествено-политичкиот собор.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1195 Претседател
28 април 1983 година на Собранието на СРМ,
Скопје **Бошко Станковски, с. р.**

Претседател
на Соборот на Здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

233.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 28 април 1983 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАНИ И ДИРЕКТОРИ НА ВИСОКО-ОБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

За претставници на општествената заедница во конкурсните комисии за изготвување предлози за избор на декани и директори во следниве високообразовни организации се именуваат:

— Декан на ООЗТ Правен факултет во Скопје:
Таки Хамид, член на Советот на Републиката и
Бранкица Темелковска, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија.

— Декан на ООЗТ Филозофски факултет во Скопје:

Димитар Алексос, член на Советот на Републиката и

Сејфедин Сулејмани, советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

— Колегијален орган на Работната организација Факултет за Филозофско-историски науки:
Ванчо Унковски, член на Советот на Републиката и

Емин Салих, член на Претседателството на РК на ССРМ.

— Декан на ООЗТ Филолошки факултет:

Мемед Нурединоски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија и

Рада Митрова, помошник на директорот на Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ — Скопје.

— Директор на ООЗТ Институт за полјоделство и градинарство при РО Земјоделски факултет во Скопје:

Никола Јовановски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, на работа во Тутунскиот комбинат „Благоја Деспотовски — Шовељ“ — Скопје и

Никола Попов, член на Советот на Републиката.

— Декан на Факултетот за физика во Скопје: Атанас Коневски, извршен секретар на Претседателството на ОК СКМ „Кисела Вода“ и Коста Јанчевски, потпретседател на Собранието на општина „Гази Баба“.

— Индивидуален работоводен орган на ООЗТ Институт за клиничка биохемија:

Слободан Шајновски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и прим. д-р Милан Миланов, претседател на Градскиот комитет за здравство, социјална политика и труд на Собранието на град Скопје.

— Колегијален работоводен орган на ООЗТ Институт за радио-терапија и онкологија:

Александар Донеv, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија и

Зора Маленкова, потпретседател на Собранието на општината „Центар“ — Скопје.

— Индивидуален работоводен орган на ООЗТ Клиника за ендокринологија:

Борка Кишманова, лекар, член на Извршниот совет и претседател на Комитетот за здравство и социјална политика на Собранието на општината „Центар“ — Скопје и

Цветко Аврамовски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Македонија, раководител во Металскиот завод „Тито“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1193 Претседател
14 април 1983 година на Собранието на СРМ,
Скопје Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
208. Закон за изградба на инвестициони објекти — — — — —	257
209. Закон за изменување и дополнување на Законот за набавување, поседување и носење оружје — — — — —	270
210. Закон за образување општествени совети на управата за одделни управни области и за одделни републички органи на управата — — — — —	271
211. Одлука за избор на претседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	273
212. Одлука за избор на претседател на Уставниот суд на Македонија — — — — —	273
213. Одлука за разрешување судија на Окружниот суд во Битола — — — — —	273
214. Одлука за разрешување постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Скопје — — — — —	273
215. Одлука за именување заменик на окружниот јавен обвинител во Окружното јавно обвинителство во Скопје — — — — —	273
216. Одлука за разрешување судија на Окружниот стопански суд во Скопје — — — — —	274
217. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Советот за пошумување на голините — — — — —	274
218. Одлука за изменување на Одлуката за подготвување и донесување измени и дополнувања на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година — — — — —	275
219. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Издавачкиот совет на Новинско-издавачката работна организација Службен весник на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	275
220. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Правниот факултет во Скопје — — — — —	275
221. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Филозофски факултет во Скопје — — — — —	276
222. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Филолошкиот факултет во Скопје — — — — —	276
223. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Скопје — — — — —	276
224. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот институт во Скопје — — — — —	277
225. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Соборот на работниците на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството — — — — —	277
226. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола за именување директор на Домот — — — — —	277
227. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за градни болести и туберкулоза на СРМ — — — — —	277
228. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за медицинска рехабилитација на СР Македонија — — — — —	278
229. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за економика и организација на земјоделството — — — — —	278
230. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Центарот за странски јазици во Скопје — — — — —	278
231. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица — — — — —	279
232. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Собранието и Советот на Универзитетот во Битола — — — — —	279
233. Одлука за именување претставници на општествената заедница во конкурсните комисии за изготвување предлози за избор на декани и директори на високообразовни организации — — — — —	279